



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 14 декември 1960
Скопје
Број 40

Претплата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698.

319.

На основа член 75 став 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Дваесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 24 ноември 1960 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I Се потврдува Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет број 09-2361/1 од 29-X-1960 година.

II Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 93
24 ноември 1960 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

320.

На основа член 77 став 1, член 78 алинеја 1 и 2, и став 2, во врска со член 80, 49 став 2 и 3 и член 50 став 1 од Законот за судовите, односно член 30 став 2 во врска со член 31 став 1 од Законот за стопанските судови,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Дваесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 24 ноември 1960 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ

I Се разрешуваат од должноста по нивна согласност за избор во други судови:

1. Доганџиски Боро, досегашен претседател на Окружниот суд во Скопје;
2. Гроздановски Наке, досегашен претседател на Окружниот стопански суд во Штип;

3. Јанев Спиро, досегашен судија на Окружниот суд во Скопје;

4. Марковски Јован, досегашен судија на Окружниот стопански суд во Битола.

II Се разрешува од должноста по негово барање Чавдар Киро, судија на Окружниот суд во Скопје.

III Се избираат:

1. За судија на Врховниот суд на НР Македонија — Доганџиски Боро, досегашен претседател на Окружниот суд во Скопје;

2. За судија на Вишиот стопански суд на НР Македонија — Гроздановски Наке, досегашен претседател на Окружниот стопански суд во Штип;

3. За судија на Вишиот стопански суд Јанев Спиро, досегашен судија на Окружниот суд во Скопје;

4. За претседател на Окружниот суд во Скопје — Анастасов Тодор, досегашен судија на Окружниот суд во Скопје;

5. За судија на Окружниот суд во Скопје — Чоневски Благоја, досегашен претседател на Околинскиот суд Скопје II — Скопје;

6. За судија на Окружниот суд во Скопје — Пулејков Тома, досегашен претседател на Околинскиот суд во Скопје I — Скопје;

7. За судија на Окружниот суд во Скопје — Андоновски Ристо, досегашен претседател на Околинскиот суд во Куманово;

8. За судија на Окружниот суд во Скопје — Петковски Блаже, досегашен службеник на Народниот одбор на Скопска околина;

9. За судија на Окружниот суд во Куманово — Манасиевски Ратко, досегашен судија на Околинскиот суд во Куманово;

10. За судија на Окружниот стопански суд во Скопје — Николовски Љубомир, досегашен судија на Околинскиот суд Скопје II — Скопје;

11. За судија на Окружниот стопански суд во Битола — Ристевски Јорго, дипломиран правник од Битола; и

12. За судија на Окружниот стопански суд во Штип — Марковски Јован, досегашен судија на Окружниот стопански суд во Битола.

IV Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 94
24 ноември 1960 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

321.

На основа член 12 став 1 од Законот за службата за запослување на работниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/60), Извршниот совет донесува

УРЕДБА**ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ****Член 1**

Се основа Републички завод за запослување на работниците (во понатамошниот текст: Завод) како самостојна установа со општествено самоуправање.

Седиштето на Заводот е во Скопје.

Член 2

Заводот ги врши работите кои му се ставени во делокруг со Законот за службата за запослување на работниците и други прописи.

Член 3

Органи на Заводот се советот и директорот на Заводот.

Советот на Заводот е составен од претседател и потребен број на членови.

Член 4

Заводот има правила за работа.

Правилата ги потврдува Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

Член 5

Заводот има својство на правно лице.

Член 6

Надзор на законитоста на работата на Заводот врши Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

Член 7

Заводот ќе започне со работа на 1-ХП-1960 година, кога престанува со работа Републичкото биро за посредување на трудот, чии права и обврски ги презема Заводот.

Службениците, работните простории, инвентарот и буџетските средства, за 1960 година на Републичкото биро за посредување на трудот ги презема Заводот.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-2258/1

29 октомври 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. **Љупчо Арсов, с. р.**

322.

На основа член 53 став 1 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ШЕФОТ НА РЕПУБЛИЧКОТО БИРО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОТ**

1. Се разрешува од должноста шеф на Републичкото биро за посредување на трудот Захарије Булгаракис.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 ноември 1960 година.

Бр. 09-2258/2

29 октомври 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. **Љупчо Арсов, с. р.**

323.

На основа член 30 од Законот за службата за запослување на работниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/60), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**

1. За директор на Републичкиот завод за запослување на работниците се именува Ристо Кадифков.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 ноември 1960 година.

Бр. 09-2258/3

29 октомври 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. **Љупчо Арсов, с. р.**

324.

На основа член 92 од Законот за гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59), Советот за просвета на Народна Република Македонија донесува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО И НАПРЕДУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ГИМНАЗИЈАТА****Член 1**

Во Правилникот за оценувањето и напредувањето на учениците во гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60) членот 35 се менува и гласи:

Одредбите од член 9 став 1, член 10, 26 и 27 од овој правилник кои се однесуваат на описните оценки по наставните предмети што се оценуваат со описна и со бројна оценка ќе се применуваат од учебната година што ќе ја одреди дополнително Советот за просвета на НР Македонија.

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-3980/1

21 октомври 1960 година

Скопје

Претседател

на Советот за просвета на НРМ,
Петар Здравковски, с. р.

325.

На основа точка 6/1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува акти во работи од надлежност на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 21/60 год.), Одборот за стопанство на Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДБОР ЗА ЗАЕМИ ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ

1. Во одборот за заеми при Југословенската инвестициона банка — Централа за НРМ се именуваат и тоа:

а) за претседател:

Мориц Романо, член на Извршниот совет;

б) за членови:

— Диме Бојановски, сојузен народен пратеник;

— Благој Симеонов, секретар на Секретаријатот за општи стопански работи на ИС;

— Стојан Косев, секретар на Секретаријатот за сообраќај на ИС;

— Цоца Николовски, републички народен пратеник;

— Аспарух Каневче, републички народен пратеник;

— Генчо Чудуловски, претседател на Занаемската комора на НРМ;

— Ѓорѓи Георгиевски, пом. секретар во Секретаријатот за индустрија на ИС;

— Душан Шаровиќ, советник во Заводот за стопанско планирање на НРМ;

— Нико Нича, директор на Електростопанската заедница на НРМ;

— Љупчо Коруновски, републички народен пратеник;

— инж. Кочо Китановски, директор на претпријатието „Гранит“ — Скопје;

— Перо Менков, републички народен пратеник;

— Велимир Гиновски, директор на текстилната ф-ка „Тодор Циповски — Мерџан“ — Тетово.

2. Член на Одборот е и главниот директор на Југословенската инвестициона банка — Централа за НРМ по својот положај.

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 04-412/20

18 ноември 1960 година

Скопје

Претседател
на Одборот за стопанство,
Благој Попов, с. р.

ИСПРАВКА

Во содржината на „Службен весник на НРМ“ бр. 38/60 год. на страна 670, по регистарскиот број 303 треба да се додаде: „304. Препорака за усмерување на економските училишта“.

Во содржината на „Службен весник на НРМ“ бр. 39/60 на стр. 686 насловот на решението под рег. бр. 309 треба да гласи: „Решение за именување

членови на посебната Комисија за давање мнение по член 29, 31 став 1 точка 3, 38 став 4, 75 и 215 од Законот за пензиското осигурување.“

Од Редакцијата

Ојласен дел

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

— За двајца наставници (предавачи, доценти, виши предавачи, вонредни професори или редовни професори) за предметот Основи на општествените науки;

— За еден наставник (во сите звања) за предметот Општа педагогија;

— За еден наставник (во сите звања) за предметот Педагогија со основи на психологијата (за сите наставни групи);

— За еден наставник (во сите звања) за Стара руска литература и народна поезија;

— За еден наставник (во сите звања) за Нова руска литература;

— За еден асистент по руски јазик;

— За еден асистент по полски јазик;

— За еден лектор по италијански јазик.

Пријавите (со биографии, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е еден месец од денот на објавувањето, во весникот „Нова Македонија“, односно до пополнување на местото.

(1659)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН, ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за директор на Институтот за тутун — Прилеп

УСЛОВИ: Да има завршено земјоделски факултет и звање научен советник, виши научен соработник или научен соработник.

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 динари таксени марки, кандидатот треба да приложи биографија и документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Плата по посебниот правилник на Институтот.

Фамилијарен стан обезбеден.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1658)

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА
ДЕЛЧЕВО**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референт за просвета и култура во Отсекот за општа управа и општествени служби;
2. Библиотекар во Градската библиотека „Светлина“ во Делчево.

УСЛОВИ: За работното место под 1, завршена виша педагошка школа и 3 години управна пракса, а за работното место под 2, завршен соодветен факултет.

Конкурсот се заклучува триесет дена по објавувањето. Кандидатите кон својата пријава да поднесат своја биографија. (1657)

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА
ПЕТРОВЕЦ**

распишува

К О Н К У Р С

за упразнети службенички места и тоа:

1. Референт за селско стопанство 1

УСЛОВИ: Референт од I-ва група, со завршен Земјоделски факултет, над три години служба и положен стручен испит.

Молбите да се доставуваат до Комисијата за службенички работи при НОО — Петровец со сите документи од чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот останува во сила до пополнување на работното место. (1655)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГИНЕКОЛОШ-
КО-АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ
СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. 3 лекара за специјализација по гинекологија и акушерство.

УСЛОВИ:

1. Кандидатите да имаат завршено медицински факултет;
2. Да имат завршен едногодишен лекарски стаж;
3. Да имат положен државен-стручен испит;
4. Да имат најмалку 2 години лекарска служба од општа пракса;
5. Да ги исполнуват условите согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места. (1675)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТРАЛ-
НИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА НАРОДНОТО
ЗДРАВЈЕ — СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

лекар во Аналитичко-планско одделение на Заводот

УСЛОВИ: завршен медицински факултет.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата и посебен додаток по Правилникот на Заводот.

Молбите со нужните документи по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат во рок од 15 дена по објавувањето на овој конкурс. (1661)

Советот на Заводот за унапредување на сточарството на НРМ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за асистенти и тоа:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Асистент по овчарство | 1 |
| 2. Асистент по свињарство | 1 |
| 3. Асистент по млекоарство | 1 |
| 4. Асистент — хемичар | 1 |

Рок за пријавување е 15 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во тој рок конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Заводот за сточарство на НРМ — Скопје.

Покрај пријавата кандидатот треба да приложи диплома за завршен факултет и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите државни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија со податоци за досегашната работа и службовањето на кандидатот, потврда од установата каде што е на служба дека нема материјални обврски спрема истата, список на научните и стручните трудови (до колку кандидатот ги има) и по еден примерок од самите трудови.

Кандидатите под точка 1, 2 и 3 треба да имаат завршен земјоделско-шумарски или ветеринарен факултет, а под точка 4 хемиска група на природо-математичкиот факултет или технолошки факултет.

Платата според Законот за јавните службеници, а полагајна спрема одредбите за републичките органи. (1660)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ДОМОТ ЗА
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ПРИЛЕП**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Стоматолог — 1

УСЛОВИ: Под точка 1 да има стоматолошки факултет.

Молбите се поднесуваат до Управата на Домот, о пополнување на работното место. (1690)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Директор на Заводот за економика и организација на Земјоделското производство на НРМ — Скопје;
2. За еден доцент за предметот Специјално поледелство;
3. За Преизбор на асистенти за следните предмети:
Исхрана на растенијата
Ботаника
Земјоделска ентомологија
Млекарство
Лозарство
Специјално сточарство и
Селекција со семенарство.

УСЛОВИ:

За работното место под точка 1. редовен или вонреден професор, доцент, научен советник, виши научен соработник и научен соработник;

За работното место под точка 2. кандидатите треба да ги исполнуваат условијата по чл. 33 од Општиот закон за факултетите и универзитетите.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома за завршен факултет, биографија и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист, потврда од установата каде што е на служба дека нема материјални обврски спрема истата, список на научните и стручните трудови (доколку кандидатот ги има) и по еден примерок од самите трудови.

Рок за пријавување 15 дена од денот на објавувањето. (1689)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 222, страна 631 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на градежни материјали и столарија „Јавор“ — Гостивар — Продавница во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на производи што ги произведува претпријатието и тоа: градежна столарија и галантерија, бочви и каци, амбалажни бочви, огревно дрво, техничко дрво, коли и градежни колички, држалки за секири, лопати и крмпови.

Продавницата е основана од Претпријатието за производство на градежни материјали и столарија „Јавор“ — Гостивар, а согласно со одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје бр. 6954 од 27-VI-1959 година.

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Хаџиќ Мехмед, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 611/59. (1512)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 150, страна 637 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани индустриски, прехранбени, деликатесни и книжарски стоки на мало „Снабдител“ — Горче Петров — Продавница во село Глумово, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешани стоки на мало.

Продавницата е основана согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 04-2189/1 од 27-IV-1959 година.

Раководител на продавницата е: Рамадан Мемети.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 603/59. (1510)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 113, страна 561 е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Електродистрибуција“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да приготвува програми за изградба на станбени згради или станови на задругарите;

2. да бара форма за поекономично изградување на станови и во склад со тоа да ја организира целокупната работа;

3. да осигура потребни финансиски средства за работата на задругата;

4. да организира набавување на материјали или ги обавува сите работи во врска со градбата.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 225 од 1-VI-1959 година.

Членови на управниот одбор на Станбено-штедната задруга се: Стаматовиќ Игор, претседател, Наневска Љубица, Славенски Петар, Трендафилов Атанас и Огњанов Драган.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Стаматовиќ Игор, претседател на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 574/59. (1513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 269, страна 967 е запишан под фирма: Угостителски дуќан за промет со безалкохолни пијалоци со паушална пресметка „Ловец“, со седиште во с. Врапчиште, Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: чајцилничка дејност и промет со други безалкохолни пијалоци.

Дуќанот е основан со решението на Народниот одбор на општината Врапчиште бр. 01-4385/1 од 14-XII-1959 година.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Асани Абдураима Зулбеар, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 15/60. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 182 на страна 481 е запишано следното: Ване Силев, продавач, досегашен потписник на Угостителскиот дуќан „Балкан“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на дуќанот е назначен Митко Ристов Трајчо, кенлер. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник раководителот Апо Карапетров, сметано од 16-XI-1959 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 898/59. (2045)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 291, страна 849 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 04-11843 од 12-XI-1959 год. фирмата на Дрвниот комбинат во изградба — Кавадарци во иднина се менува и ќе гласи: Дрвен комбинат, Кавадарци.

На досегашниот потписник Јованов Диме, книговодител, му престанува правото за потпишување. За нови потписници на комбинатот се назначени следните лица: инж. Јордан Теофиловиќ, технички директор, Фермишек Виљем, финансиски директор, и Темелкова Магда, шеф на сметководството. Тие комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите потписници: инж. Димо Бекар, главен директор, Петар Тодоровски, комерцијален директор, и Панче Грков, секретар, сметано од 13-XI-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 889/59. (2046)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 7 на страна 25 е запишано следното: досегашните потписници на Земјоделската задруга „Дешат“, с. Жировница, Тетовско, и тоа: Алит Кадри и Кадри Хоца се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се избрани следните лица: Селмани Идриза Ирфан и Кадриу Мејдина Муамет. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник Амдија Абдулаи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 860/59. (2033)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 261 на страна 899 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-8450/1 од 14-IX-1959 година се менува фирмата на Трговскиот дуќан со паушална пресметка — пиљарница „Јегуновце“ и во иднина ќе гласи: Трговски дуќан со паушална пресметка „Слобода“, во с. Јегуновце, околија Тетовска.

Дејноста на дуќанот се менува и во иднина е: продажба на земјоделски производи, производи врз

база на шеќер и какао, млечни и деликатесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 852/59. (2034)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 90, страна 361 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-1897/1 од 3-VII-1959 год. кон Општиот задружен деловен сојуз — Гостивар се припојуваат самостојните занаетчиски дуќани-касапници „Полог“ и „Љуботен“ од Гостивар, сметано од 3-XI-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 887/59. (2041)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 77, страна 303 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 3043/1 од 12-VI-1959 год., дејноста на Задружниот деловен сојуз за ратарство и механизација „Агротехника“ — Куманово се проширува во иднина и со: набавка на мотори, камиони и останати моторни возила и нужни делови.

Со решение на Народниот одбор на општината Куманово бр. 4152/1 од 12-VI-1959 год., дејноста на Самостојниот погон за вршење услуги во земјоделството и оправка на земјоделски машини — Куманово во иднина се проширува и со: оправка на сите видови моторни возила, машини и вршење механичарски, дреерски и ковачки услуги, како и производство на ситни земјоделски алати.

Исто така и досегашниот шеф на книговодството Петар Петрушев Апостоловски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на Сојузот е назначена Орданова Блашка, примена со конкурс. Таа сојузот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници и тоа: Драгутин Бошков Спасовски, управник, и Бранко Крстев Илиевски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 6-XI-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 868/59. (2009)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 169, страна 441 е запишано следното: Мустафа Алитов Казимов, досегашен директор на Градежното претпријатие за мелиорации „Пелаго-нија“ — Титов Велес, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Благо Белопета. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето заедно со новоназначените потписници и тоа: Никола Манев, началник на стопанско-сметководниот сектор, и Магдалена Бојациева, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 801/58. (2019)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 17590, издадена од ЗСО — Штип на име Митко Ратков Соколов, ул. „Јочо Рацин“ бр. 8 — Штип. (2024)

Здравствена легитимација бр. 53247/59, издадена од ЗСО — Битола на име Азис Сулејман Демировски, ул. „Кавала“ бр. 29 — Битола. (2023)

Свидетелство бр. 73 за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Шупли Камен на име Хриса Накова, ул. „Доне Божинов“ бр. 1 — Куманово. (2026)

Здравствена легитимација бр. 24022, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Ленка Славева Јакићовска, Крива Паланка. (2027)

Здравствена легитимација бр. 14993, издадена од ЗСО — Кичево на име Верка Дојчиноска. Македонски Брод. (2028)

Дозвола за носење на оружје бр. 2024, издадена од СВР — Титов Велес на име Горе Димов Јанчевски, ул. „Тоше Саздов“ бр. 22 — Титов Велес. (2029)

Здравствена легитимација бр. 49039, издадена од ЗСО — Битола на име Нефизе Мусовска, ул. „Козјак“ бр. 90 — Битола. (2030)

Инвалидска исплатна книшка бр. 003414, издадена од Секретаријатот за народно здравје и социјална заштита — Титов Велес на име Цвета Петрсова, с. Чемерско, Титоввелешко. (2031)

Здравствена легитимација бр. 9307 на име Тодорка Пенелутоска, ул. „Ленин“ бр. 26 — Прилеп. (2032)

Здравствена легитимација бр. 1967, издадена од ЗСО — Крива Паланка на име Душан Александров Велиновски, ул. „Никола Тесла“ бр. 13 — Крива Паланка. (2033)

Диплома за завршено осумгодишно училиште, издадена од Основното училиште „Кирил и Методи“ с. Извор на име Велимир Петрушев Михајловски, с. Извор — Титоввелешко. (2034)

Здравствена легитимација бр. 19847 на име Тодор Малинковски, ул. „Максим Горки“ бр. 178 — Титов Велес. (2035)

Свидетелство за IV клас вечерна гимназија, издадена од Гимназијата „Благој Кирков“ — Титов Велес на име Борис Давчев Николовски, ул. „Костурска“ бр. 47 — Титов Велес. (2038)

Здравствена легитимација бр. 11260, издадена од ЗСО — Тетово на име Ајше Кенана Абази, ул. „Орце Николов“ бр. 4 — Тетово. (2039)

Работна книшка бр. 31216, издадена од Бирот за посредување на трудот — Скопје на име Љубомир П. Христовски, Скопје. (2040)

Работна книшка бр. 2218, издадена од Бирот за посредување на трудот — Скопје на име Величко С. Трајковски, Скопје. (2041)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ладислав Палфи, Скопје. (2042)

Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата во с. Бач на име Драган Стојанов Лазаровски с. Бач, Витолско. (2043)

Здравствена легитимација бр. 10717, издадена од ЗСО — Неготино на име Никола Петков, Неготино. (2044)

Здравствена легитимација бр. 10267, издадена од ЗСО — Штип на име Коцка Митева Божинова, л. „Добре Радосавлев“ бр. 1 — Штип. (2045)

Свидетелство, издадено од Основното училиште о село Поум през 1922 година на име Уке Весели, Поум, Охридско. (2046)

Свидетелство, издадено од Основното училиште о с. Поум през 1922 година на име Сафер Арифовки, с. Поум, Охридско. (2047)

Дозвола за држење на оружје под рег. бр. 193, издадена од СВР — Куманово на име Димко Крстев Танковски, с. Лопате — Кумановско. (2048)

Тапија за кука бр. 575/30 од 30-I-1937 год., издадена од Срескиот суд — Скопје на име Цевад, Јелал, Мевзада и Фахира Мехмедови, Скопје. (2017)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Неготино на име Иван Ѓорѓиев Зазов, с. Дуброво — Неготино. (2049)

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Титов Велес на име Иван Ѓорѓиев Зазов, с. Дуброво — Неготино. (2051)

Сообраќајна дозвола со полнжен испит А. Б. Ц., издадена од СВР — Титов Велес на име Иван Ѓорѓиев Зазов, с. Дуброво — Неготино. (2050)

Здравствена легитимација бр. 2653 на име Вељан Петров, с. Стари Град — Титоввелешко. (2052)

Здравствена легитимација бр. 41746 издадена од ЗСО — Тетово на име Осман Фејзули, с. Нераше — Тетовско. (2053)

Здравствена легитимација бр. 15226 на име Елизавета Трајкова, ул. „Благој Мучев“ бр. 7 — Струмица. (2054)

Здравствена легитимација бр. 30679, издадена од ЗСО — Филијала — Струмица на име Томе Делев, ул. „Крушевска Република“ бр. 3 — Струмица. (2055)

Свидетелство бр. 20/1950 год. за завршено IV одделение на име Ордан Стевановски, с. Манастир — Прилеп. (2056)

Здравствена легитимација бр. 27869, издадена од ЗСО — Битола на име Анастасија Петрова Филкова, ул. „Абдул Керим Паша“ бр. 21 — Битола. (2057)

Здравствена легитимација бр. 19357, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Ристо Лазов Мегленов, Кавадарци. (2058)

Здравствена легитимација бр. 24725, издадена од ЗСО — Штип на име Димитар Марин Маролов ул. „Пиринска“ бр. 31/1 — Штип. (2059)

Сообраќајна дозвола за моторно возило „Вилус“ рег. бр. М-776, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на „Аутомакедонија“ увоз-извоз — Скопје. (2060)

Свидетелство бр. 1 за завршено VIII одделение на име Владимир И. Богески, с. Црнилиште — Прилеп. (2061)

Здравствена легитимација бр. 51964, издадена од ЗСО — Битола на име Николче Врзевски, ул. „Г. Наумов“ бр. 50 — Битола. (2062)

Дозвола за држење и носење оружје бр. 2714, издадена од СВР — Битола на име Абдула Керимов Мустафоски, с. Мусинци — Битолско. (2063)

Здравствена легитимација бр. 50579, издадена од ЗСО — Битола на име Пецо Србиноски, ул. „Врпоље“ бр. 29 — Битола. (2064)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште на име Љупчо Костоски, с. Зркле — Кичево. (2065)

Здравствена легитимација бр. 201911, издадена од ЗСО — Скопје на име Назмија Рамизова, с. Злокукане — Скопско. (2066)

Работна книшка бр. 56278, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Тофа Стефановска, Скопје. (2067)

Свидетелство за завршена I година нижа музичка школа бр. 220 од 30-VI-1960 год., издадено од Нижата музичка школа во Скопје на име Дивна Кобурска, Скопје. (2038)

Дозвола за носење на оружје — ловна пушка под рег. бр. 1212 од 11-XII-1956 год., издадена од СВР — Скопје на име Божо Новаковиќ, с. Сингелик, Скопје. (2069)

Работна книшка бр. 56639, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Живоин Петковски, Куманово. (2070)

Свидетелство за завршено основно училиште, издадено од Осмолетката во Неготин на име Даути Меметали, с. Неготин — Гостивар. (2071)

Диплома за полуквалификуван работник — булдожериста, издадена од ХЕЦ „Маврово“ — Гостивар на име Јонче Огњаноски, ул. „Шар Планина“ бр. 1 — Битола. (2072)

Диплома за полуквалификуван работник — амалирец, издадена од КП Дом — Скопје на име Јонче Огњаноски, ул. „Шар Планина“ бр. 1 — Битола. (2073)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Маргарита (Ласковска) Велковска Скопје. (2074)

Здравствена легитимација бр. 41817, издадена од ЗСО — Скопје на име Светислав Стојановиќ, Скопје. (2075)

Работна книшка бр. 979, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на име Светозар Смилковски, с. Раотинце — Тетовско. (2076)

Работна книшка бр. 5, издадена од Бирото за посредување на трудот — Крива Паланка на име Павле Симоновски, Скопје. (2077)

Здравствена легитимација бр. 52196, издадена од ЗСО — Битола на име Цане Ристо Димитровски с. Доленци — Битолско. (2078)

Здравствена легитимација бр. 32571, издадена од ЗСО — Битола на име Дако Гелов Ристевски, с. Брод — Битолско. (2079)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Прилеп на име Темка Д. Конеска, с. Лениште — Прилеп. (2080)

Здравствена легитимација бр. 9206, издадена од ЗСО — Ресен на име Андрија Војковски, с. Кривени — Ресен. (2081)

Здравствена легитимација на име Борис Ристев Молевски, Струга. (2082)

Здравствена легитимација бр. 3395, издадена од ЗСО — Охрид на име Цветан Стојчевски, с. Бороец — Охридско. (2083)

Свидетелство за положен калфински испит од имарска струка под бр. 46 од 5-XI-1955 год. издадено од Занаемчиската комора во Берово на име Живоин Пачемски, Берово. (2084)

Свидетелство број 19 за завршено IV одделение рез 1951/52 год. издадено од Основното училиште „Пере Тошев“ на име Драгица Ј. Маркоска, ул. Пиринска“ бр. 13 — Прилеп. (2085)

Здравствена легитимација бр. 34834, издадена од ЗСО — Лозница, НР Србија на име Драгица Николовска, с. Вишни — Струга. (2086)

Работна книшка бр. 531908/6816, издадена од Бирото за посредување на трудот — Крагујевац, НР Србија на име Воислав Герасим Герасимов, с. Ђесава — Титоввелешко. (2087)

Дозвола за носење на оружје бр. 962, издадена од СВР — Титов Велес на име Стоев Ристев Тодор, Пирава — Титоввелешко. (2088)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Петровец на име Зора Ѓостик, с. Петровец — Скопско. (2089)

Здравствена легитимација бр. 16218, издадена од ЗСО — Гостивар на име Василко Стефановиќ, Гостивар. (2090)

Работна книшка бр. 18511/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Љвета А. Чаловска, Скопје. (2091)

Здравствена легитимација бр. 176459, издадена од ЗСО — Скопје на име Агуш Ш. Усеини, Скопје. (2092)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Стефанов, с. Таор — Скопско. (2093)

Работна книшка бр. 21772, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Каранџил Каранџиловски, Скопје. (2094)

Свидетелство бр. 1204 за завршена II година чителска школа, издадено од Учителската школа Никола Карев“ — Скопје на име Трајче Стоимиров, ул. „Маршал Тито“ бр. 19 — Кратово. (2095)

Број од арабациска кола 202, издаден од Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје на име Ѓелим М. Ука, Скопје. (2096)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Емилија Леш, Скопје. (2097)

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка Доц“ рег. бр. 1352, на Градежно претпријатие Илинден“ — Скопје. (2098)

Работна книшка бр. 26132/55, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ѓилица Стефановска, Горче Петров. (2099)

Здравствена легитимација бр. 29744, издадена од ЗСО — Тетово на име Драги Јовановски, с. Дошоште — Тетовско. (2101)

Сообраќајна дозвола за камион марка „Чепел“ бр. 834, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. (2102)

Сообраќајна дозвола за камион марка „Пионир“ бр. 1768, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. (2103)

Сообраќајна дозвола за трактор „Перкез“ М-841, издадена од СВР — Скопје на Претпријатието „Далеководи“ — Скопје. (2104)

Адвокатски печат на име Димко Цибров, Скопје. (2099)

Сообраќајна дозвола за приколица „Братство единство“ рег. бр. М-1320 — 3 тона, издадена од СВР — Скопје на Претпријатието „Далеководи“ — Скопје. (2105)

Здравствена легитимација бр. 37321 издадена од ЗСО — Скопје на име Васил Џамбазовски, Скопје. (2106)

Здравствена легитимација бр. 132100, издадена од ЗСО — Горче Петров на име Митре Мицевски, Горче Петров. (2107)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе В. Милошевски, Скопје. (2108)

Работна книшка бр. 20162, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Рамис Куртиш, Скопје. (2109)

Здравствена легитимација бр. 48649 издадена од ЗСО — Скопје на име Костадинка Николова, Скопје. (2110)

Здравствена легитимација бр. 209441 издадена од ЗСО — Скопје на име Воислав Јовановски, Скопје. (2111)

Свидетелство бр. 44 за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката с. Орашец на име Симе Цопевски, с. Орашец — Кумановско. (2112)

Работна книшка бр. 6044, серија бр. 139417 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Милан Трпко Димитриевски, ул. „Панче Пешев“ бр. 4 — Куманово. (2113)

Здравствена легитимација бр. 43076 издадена од ЗСО — Гостивар на име Гулнеа Недима Сараки, ул. „ЈНА“ бр. 56 — Гостивар. (2114)

Здравствена легитимација бр. 1211 издадена од ЗСО — Струга на име Жика Рафтовски, Струга. (2115)

Здравствена легитимација бр. 41167, издадена од ЗСО — Битола на име Станка Василева Пупучева, ул. „Кавала“ бр. 13 — Битола. (2116)

Здравствена легитимација бр. 13467, издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветанка Живкова Крстевска, ул. „Блага Ружето“ бр. 39 — Прилеп. (2117)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ с. Бешиште на име Трајко Велков Вачески, с. Бешиште — Битолско. (2118)

Свидетелство за завршена осмолетка през 1959/60 год., издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ во Прилеп на име Бато Аврамовски, ул. „Маркова“ бр. 115 — Прилеп. (2119)

Работна книшка бр. 1001, серија бр. 193384 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Трајко Богдан Спасовски, с. Ругинце — Кумановско. (2120)

Свидетелство бр. 282 од 25-VI-1960 год. издадено од Економскиот техникум во Титов Велес на име Александар П. Жабев, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 13 — Т. Велес. (2121)

Свидетелство за положен испит за квалификуван столар, издадено од НО на општината Тетово под бр. 160/10-IX-1958 год. на име Бранко Исаевски, ул. „Карпош“ бр. 29 — Тетово. (2122)

Здравствена легитимација бр. 22200 на име Мегоди Каратунсоз, с. Градско, Титоввелешко. (2123)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Осмолетката „Рампо Левката“ во Прилеп през 1951/52 год. на име Сотир Цветаноски, ул. „Егејска“ бр. 54 — Прилеп. (2125)

Здравствена легитимација бр. 36494, издадена од ЗСО — Куманово на име Ахмет Зејнел Ајвази, с. Горно Коинаре, Кумановско. (2126)

Здравствена легитимација бр. 42185, издадена од ЗСО — Тетово на име Борко Тодор Гаврсовски, с. Јелошник — Тетовско. (2127)

Здравствена легитимација бр. 13409, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Цандо Камчев, ул. „Рајна Соколова“ бр. 18 — Кавадарци. (2128)

Здравствена легитимација на име Никола Димев Тимосиевски, ул. „Бихачка“ бр. 4 — Тетово. (2129)

Здравствена легитимација бр. 29368, издадена од ЗСО — Штип на име Санде Костадин Атанасов, Штип. (2130)

Здравствена легитимација бр. 9019, издадена од ЗСО — Штип на име Шабан Гаши, IV градилиште „Гранит“ — Штип. (2131)

Здравствена легитимација бр. 3473, издадена од ЗСО — Струмица на име Добривоја Јорданов Цветковски, с. Опила — Кр. Паланка. (2132)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Р. Рајчинов, Скопје. (2133)

Сообраќајна дозвола за моторно возило „ТАМ“ М-1226, издадена од СВР — Скопје на Техничката секција за патишта — Скопје. (2134)

Регистарска таблица бр. 1682 за приколица, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на фабриката за бетонски производи „Карпош“, Горче Петров. (2135)

Сообраќајна дозвола бр. 1918, издадена од СВР — Скопје на име Борис Атанасов, Скопје. (2136)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Тетово на име Александар Стојчевски, Колочница Идризово — Скопје. (2137)

Свидетелство за положен калфински испит за фурнира, издадено од НО на општината „Илација“ — Скопје на име Александар Стојчевски, Колочница Идризово — Скопје. (2138)

Работна книшка бр. 4585, издадена од Бирото за посредување на трудот во с. Јегуновце на име Илијаз Куртиши, с. Јегуновце — Тетовско. (2139)

Сообраќајна дозвола рег. бр. 275 од моторно возило марка „Лип — Вилс“ на Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје. (2140)

Свидетелство за завршено основно училиште, издадено од Осмолетката во с. Сопиште на име Бранко Димчевски, Скопје. (2141)

Работна книшка бр. 45402, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Руче Лазаревски, Скопје. (2142)

Работна книшка бр. 16699, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Зоја Ристовска, Скопје. (2143)

Работна книшка бр. 102, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куршумлија на име Милован Павловиќ, Скопје. (2144)

Здравствена легитимација бр. 26827, издадена од ЗСО — Битола на име Нада Митре Крстевска, ул. „Дим. Туцовиќ“ бр. 115 — Битола. (2148)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Радовиш на име Илија Ѓорѓи Ангелов, с. Д. Врашница — Радовиш. (2149)

Здравствена легитимација бр. 14605 на име Златко Алимпијев Десовски, ул. „М. Бојациев“ бр. 6 — Битола. (2150)

Здравствена легитимација бр. 15898, издадена од ЗСО — Прилеп на име Мустафа Амедоски, ул. „Дабнички Завој“ бр. 44 — Прилеп. (2151)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Благоја Карески, ул. „Бошко Корчагин“ бр. 18 — Прилеп. (2152)

Свидетелство бр. 4, издадено од Основното училиште во с. Жубрино на име Шабан Муратов Лутвијоски, с. Жубрино — Кичево. (2153)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Гостивар на име Милева Секулоска, с. Добренојец — Кичево. (2154)

Свидетелство бр. 10 за VIII одделение, издадено од Осмолетката на шиптарски јазик на име Шериф Цевита Љуши, с. Врпчиште — Гостивар. (2155)

Здравствена легитимација бр. 5747 на име Димитар Тачев, Пробиштип — Злетово. (2156)

Здравствена легитимација бр. 31676, издадена од ЗСО — Битола на име Петра Николова Илиева, ул. „Сутјеска“ бр. 1 — Битола. (2157)

Работна книшка бр. 4524, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на име Славе Дукадинов Јовчевски, с. Луковица — Тетовско. (2153)

Работна книшка бр. 358, страна 250024, издадена од Бирото за посредување на трудот — Радовиш на име Глигор Ангел Костадински, ул. „Лицец“ бр. 5 — Радовиш. (2159)

Свидетелство бр. 71, издадено од Основното училиште во с. Думановце през 1949 година на име Тасо Н. Ристовски, Рајкова Кука — Куманово. (2160)

Здравствена легитимација бр. 9892 издадена од ЗСО — Испостава — Неготино на име Јана Ланева, Неготино. (2161)

Возачка дозвола бр. 764, издадена од СВР — Тетово на име Иван Тодорев Стрезовски, с. Врпчиште — Гостивар. (2162)

Здравствена легитимација бр. 12624, издадена од ЗСО — Штип на име Владо Мишев, Штип. (2163)

Свидетелство за завршена II година учителска школа през 1951/52 година, издадено од Учителската школа „Браќа Миладинови“ — Битола на име Јован П. Котески, с. Барезани — Битолско. (2164)

Здравствена легитимација бр. 686, издадена од ЗСО — Кичево на име Лазар Рафајлев Радески, с. Грешница — Кичево. (2165)

Работна книшка бр. 11719, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Саравко Ристов Јованов, с. Градско, Титоввелешко. (2166)

Работна книшка бр. 4998, серија бр. 161423 издадена од Бирото за посредување на трудот — Кавадарци на име Владимир С. Половинков, с. Клински Ливади, Мушов Гроб — Кавадарци. (2167)

Здравствена легитимација бр. 10560, издадена од ЗСО — Штип на име Панда Лазова Коцева, ул. „Личка“ бр. 23 — Штип. (2168)

Здравствена легитимација бр. 12798, издадена од ЗСО — Штип на име Ванчо Коцев, Памучна индустрија „Македонка“ — Штип. (2169)

Здравствена легитимација бр. 7604, издадена од ЗСО — Филијала — Струга на име Митра Илоска Пешиноска, с. Таш Маруништа — Струга. (2170)

Здравствена легитимација бр. 28031, издадена од ЗСО — Штип на име Хазир Хаси, „Гранит“ — Штип. (2171)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Трпко Несторовски, Рудник „Радуша“ — Ѓорче Петров. (2172)

Здравствена легитимација на име Раман III. Бакија, ул. „135“ бр. 47, Скопје. (2173)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште бр. 01-101/17, издадена од Осмолетката „Братство-единство“ — Дебар на име Рамазан Баландца, ул. „Едип Папранику“ бр. 9 — Дебар. (2174)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Миза Османова, Скопје. (2175)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Д. Игнчев, Скопје. (2176)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Суботица на име Никола Ј. Паулик, Скопје. (2178)

Здравствена легитимација на име Рашид Мамут, Скопје. (2179)

Индекс бр. 1257, издаден од Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје на име Душка Габорова, Скопје. (2180)

Работна книшка бр. 21906, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Драгица Дуковска, Скопје. (2181)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дунавка Шулевска, Скопје. (2182)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гроздан Јосимовски, Скопје. (2183)

Воена книшка издадена од ВП 2736/21 — Книг — Далмација на име Гроздан Јосимовски, Скопје. (2184)

Сообраќајна дозвола бр. М-389, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на Заводот за унапредување на сточарството — Скопје. (2185)

Работна книшка бр. 44196, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Изаир Ибраим, с. Љуботен — Скопско. (2186)

Свидетелство бр. 82 — V одделение, издадено од Основното училиште „Никола Карев“ — Крушево през 1950/51 год. на име Видан Блажев Петковски, с. Локвени — Битолско. (2187)

Свидетелство за завршен полуматурски испит през 1958 год. на име Менка Пајчева с. Добрушево — Битолско. (2188)

Здравствена легитимација бр. 18092, издадена од ЗСО — Битола на име Нада Соколе Наумовска, ул. „Енице Вардар“ бр. 3 — Битола. (2189)

Свидетелство за VII одделение на име Лазар Ј. Николовски, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 37 — Битола. (2190)

Здравствена легитимација бр. 48939, издадена од ЗСО — Прилеп на име Борис Д. Најдоски, ул. „П. Спирковски“ бр. 3 — Прилеп. (2191)

Здравствена легитимација бр. 8366, издадена од ЗСО — Кичево на име Дунавка Милосава Цветаноска, с. Пласница — Кичево. (2192)

Здравствена легитимација бр. 8333 на име Сандре Матоски, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 25 — Струга. (2193)

Работна книшка на име Сута Тарлакова, ул. „Кузман Јосифов“ бр. 7 — Титов Велес. (2194)

Оружен лист за лсна пушка на име Петар Ѓорѓи Алексов, ул. „Маршал Тито“ бр. 85 — Вилица — Кочани. (2195)

Здравствена легитимација бр. 210561 издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Макарева, Скопје. (2196)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шакир Сабедин, Скопје. (2197)

Отпуст од државјанството на ФНРЈ и НРМ под бр. 12-2185/1, Досие бр. 53690 од 29-III-1960 год. на лицето Абдуловски Абдулов Азис од с. Согле, Титовелешка околија, и членовите на неговата фамилија и тоа: Надире, Абдула, Фатима, Рамадан, Реџеп и Зани. (2198)

Сообраќајна дозвола бр. 1515, издадена од Сообраќајниот отсек Скопје на Претпријатието за емиш и зарзават „Јагода“ — Скопје. (2199)

Здравствена легитимација бр. 58212/55, издадена од ЗСО — Скопје на име Кевсер Усеин, Скопје. (2200)

Здравствена легитимација бр. 49480/57 на име Вера Пандова Милјаковска, с. Буково — Битолско. (2201)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во с. Табановце на име Незир Бекира Даути, с. Лојане — Кумановско. (2202)

Свидетелство за завршено IV одделение, реден број на глав. книга 158 през учебната 1949/50 год. на име Ташев Симеон Јорданов, с. Талашманци — Кумановско. (2203)

Работна книшка бр. 2598, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кавадарци на име Блажо Јованов Костадинов, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“ бр. 13 — Кавадарци. (2206)

Здравствена легитимација бр. 18028, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Атанас Казаринов, Кавадарци. (2207)

Здравствена легитимација бр. 4246, издадена од ЗСО — Штип на име Сане Тодев Гапев, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 59 — Штип. (2208)

Здравствена легитимација бр. 949, издадена од ЗСО — Берово на име Петар Арменски, Берово. (2209)

Здравствена легитимација бр. 4777, издадена од ЗСО — Кочани на име Александар Стојменов Павлов, с. Ѓрдовици — Кочани. (2210)

Здравствена легитимација бр. 98823, издадена од ЗСО — Скопје на име Петко Петковски, с. Кучково — Скопско. (2211)

Здравствена легитимација бр. 99777, издадена од ЗСО — Скопје на име Сала Рафиз с. Орашје — Тетовско. (2212)

Свидетелство за завршен III клас гимназија на име Иванка Десковска, с. Драчево — Скопско. (2213)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јакуп Рамадан, Скопје. (2214)

Здравствена легитимација бр. 6731, издадена од ЗСО — Алексинац на име Ненад Стојановиќ, Скопје. (2215)

Работна книшка бр. 19637, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Филип омовски, Скопје. (2216)

Инвалидска фамилијарна книшка бр. 1012, издадена од Народниот одбор на Скопска околија на име Апостол Петрушевски, Скопје. (2217)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олгица Спасова, Скопје. (2218)

Здравствена легитимација бр. 99806 на име Јуса Мусли Мифтари, Скопје. (2219)

Работна книшка бр. 40150, издадена од Бирото за посредување на трудот Скопје на име Николина Начева, Скопје. (2220)

Работна книшка бр. 8642, издадена од Бирото за посредување на трудот во Тетово на име Шабан ушити, с. Градец — Тетовско. (2221)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Ѓеорѓиевски, Скопје. (2222)

Работна книшка бр. 11389/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Благоја Ивановски, Скопје. (2223)

Работна книшка бр. 12009/58 год. на име Воилав Стеванов Перовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 234 — Тетово. (2224)

Здравствена легитимација бр. 13144, издадена од ЗСО — Тетово на име Реџеп Рамаданов Амети, ул. Кузман Јосифовски“ бр. 5 — Тетово. (2225)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сафет Јашаровски, Скопје. (2226)

Индекс бр. 1511 издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Ристо Ѓеорѓиевски, Скопје. (2227)

Здравствена легитимација бр. 147117 издадена од ЗСО — Скопје на име Џури Шаби, Скопје. (2228)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Расим Махмути, Скопје. (2229)

Здравствена легитимација бр. 34642, издадена од ЗСО — Куманово на име Веселка Димитриевска, М. Нагоричане — Кумановско. (2230)

Здравствена легитимација бр. 4741, издадена од ЗСО — Штип на име Денко Бошковски, „Грачич“ — Штип. (2231)

Свидетелство бр. 51 за завршено IV одделение на име Есат Есати Хасани, ул. „Трст“ бр. 28 — Куманово. (2232)

Оружен лист бр. 2098 на име Исмаил Рочоски, Долна Велица — Струга. (2233)

Работна книшка бр. 19072, серија бр. 29423 издадена од Бирото за посредување на трудот — Битола на име Коста А. Каневче, ул. „Даме Груев“ бр. 25, Битола. (2234)

Работна книшка бр. 1385, серија бр. 049692 издадена од Бирото за посредување на трудот — Кавадарци на име Никола Петковски, ул. „Фон Ѓулаков“ бр. 3 — Неготино. (2235)

Здравствена легитимација бр. 4635, издадена од ЗСО — Штип на име Павле К. Крстев, Штип. (2236)

Здравствена легитимација бр. 2500 издадена од ЗСО — Струга на име Петре Н. Даумовски, с. Мелешка — Струга. (2237)

Здравствена легитимација бр. 31066 на име Спасија Јованоска, ул. „Пиринска“ бр. 91 — Прилеп. (2238)

Здравствена легитимација бр. 38373, издадена од ЗСО — Куманово на име Стоја Томева Богдановска, ул. „М. Пијаде“ бр. 174 — Куманово. (2239)

Здравствена легитимација бр. 3933, издадена од ЗСО — Штип на име Ристо Спасовски, Штип. (2240)

Здравствена легитимација бр. 7042, издадена од ЗСО — Штип на име Цвета Јованова Тодорова с. Радање — Штипско. (2241)

Сообраќајна книшка бр. М-333, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје. (2242)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Петковски, с. Влае — Скопско. (2243)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Петровски, Скопје. (2244)

Сообраќајна дозвола за моторно возило тип „Вилу“, рег. бр. М-414, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Околинскиот деловен сојуз за механизација на земјоделието, с. Маџари, Скопско. (2245)

Здравствена легитимација бр. 18470, издадена од ЗСО — Неготино на име Радоје Стојан Живковиќ с. Дуброво — Кавадарци. (2246)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Прилеп на име Кири Бузески с. Тополчани — Битолско. (2247)

Здравствена легитимација бр. 21883 на име Георги Кимет Малески, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 140 — Битола. (2248)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Илија Мирчески, ул. „Јоска Орланоски“ бр. 123 — Прилеп. (2249)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Куманово на име Александар Донсз Даниловски с. Димонце — Кумановско. (2250)

Работна книшка бр. 6993, издадена од Бирото за посредување на трудот Куманово на име Ебиџ Бајрама Бајрами, с. Никуштак — Кумановско. (2251)

Здравствена легитимација бр. 4249, издадена од ЗСО — Филијала — Кичево на име Миле Вангел Јанкуловски, ул. „Рударска колонија“ бр. 6 — Кичево. (2252)

Свидетелство за квалификуван занаетчиски работник — занаетчиски помошник дрезар под бр. 32 на име Никола А. Масиноз, ул. „Владимир Назор“ бр. 134 — Титов Велес. (2253)

Здравствена легитимација бр. 2016, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Јаким Малчев, с. Пресека — Штипско. (2254)

Здравствена легитимација бр. 36822, издадена од ЗСО — Гостивар на име Азиз Сулејмани, с. Грежа — Гостивар. (2255)

Работна книшка бр. 39451, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Редер Азизовски, с. Арачиново — Скопско. (2256)

Сообраќајна книшка за арабиско кола и дозвола за обавување на арабиски занает, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на име Ѓорѓи К Стојков, Скопје. (2257)

Работна книшка бр. 351, серија бр. 270578, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Аслан Цавид, Скопје. (2258)

Свидетелство за завршен полуматурски испит, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Милан Цетина, ВП 1089/3 — Белград. (2259)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кенан Рамиз Исљам, Скопје. (2260)

Дозвола за обавување шоферски занает, издадена од Народниот одбор на Скопска околија на име Владо Богоевски, с. Маџари — Скопско. (2261)

Воена книшка на име Сами М. Вафтиџаџ, с. Зражале — Скопско. (2262)

Сообраќајна книшка 08 бр. 118/114 и возачка дозвола, издадени од Сообраќајниот отсек во Скопје на име Азем Фековиќ, Скопје. (2263)

Работна книшка бр. 9175, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Анто Г. Гоковски, Скопје. (2264)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 19983, серија бр. 0680656 издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Веби Фејзули, с. Теарце — Тетовско. (3175)

Лична карта рег. бр. 13117, серија бр. 0553834 издадена од СВР — Куманово на име Сејди Сахиџа Ајети, с. Никуштак, Кумановско. (3176)

Лична карта рег. бр. 14683, серија бр. 0556314 издадена од СВР — Куманово на име Слазко Александар Величковиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (3177)

Лична карта рег. бр. 19525, серија бр. 0576252 издадена од СВР — Тетово на име Стојко М. Вучевски, с. Ратаје, Тетовско. (3178)

Лична карта рег. бр. 7504, серија бр. 0633814 издадена од СВР — Куманово на име Станојко Кирев Станојковски, с. Милутинце — Кумановско. (3179)

Лична карта рег. бр. 78, серија бр. 013930 на име Славе Сребрев Бошевски, с. Чаниште — Битолско. (3180)

Лична карта рег. бр. 3158, серија бр. 0247378 издадена од СВР — Битола на име Стеван Дамев Зуламоски, с. Коренца — Битолско. (3181)

Лична карта рег. бр. 3753, серија бр. 0248273 издадена од СВР — Крушево на име Ставре Ристе Соколовски, ул. „Нико Доџа“ бр. 5 — Крушево. (3182)

Лична карта рег. бр. 2753, серија бр. 0523511 издадена од СВР — Куманово на име Трајан Иван Стоилковски, ул. „Раде Кончар“ бр. 4 — Куманово. (3183)

Лична карта рег. бр. 11885, серија бр. 0675566 издадена од СВР — Тетово на име Фети Риза Јусуфи, с. Вејце — Тетовско. (3184)

Лична карта рег. бр. 238, серија бр. 0273048, издадена од СВР — Тетово на име Шефит Зејнула Иљази, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 108 — Тетово. (3185)

Лична карта рег. бр. 15261, серија бр. 0119971 издадена од СВР — Дебар на име Ава Демова Максудовска, с. Могорче — Дебар. (3186)

Лична карта рег. бр. 14595, серија бр. 0119305 издадена од СВР — Дебар на име Акиф Рамаданов Чапа, ул. „И. Колари“ — Дебар. (3187)

Лична карта рег. бр. 5358, серија бр. 0098068 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Достана Стсица (Јанчева) Митровска, с. Узем — Крива Паланка. (3188)

Лична карта рег. бр. 6072, серија бр. 0617218 издадена од СБР — Скопје на име Рабије Рамадан (Мемедсва) Рамова — Скопје.

Лична карта рег. бр. 16750, серија бр. 0593279 издадена од СБР — Скопје на име Русе Симон Димитриевски — Скопје. (3100)

Лична карта рег. бр. 47990, серија бр. 0501531 издадена од СБР — Скопје на име Саиде Ибиш (Бестеш) Демири — Скопје. (3101)

Лична карта рег. бр. 121556, серија бр. 0257070 издадена од СБР — Скопје на име Спасо Стевко Брзаковски — Скопје. (3102)

Лична карта рег. бр. 22862, серија бр. 0176391 издадена од СБР — Охрид на име Саво Данило Стефановски — Скопје. (3103)

Лична карта рег. бр. 30737, серија бр. 0023521 издадена од СБР — Скопје на име Филип Саво Савелик — Скопје. (3104)

Лична карта рег. бр. 30160, серија бр. 0025840 издадена од СБР — Скопје на име Царевка Јордан (Стефанова) Лазарова — Скопје. (3105)

Лична карта рег. бр. 70032, серија бр. 0622371 издадена од СБР — Скопје на име Цена Нешио (Цветкова) Костова — Скопје. (3106)

Лична карта рег. бр. 35193, серија бр. 00267220 издадена од СБР — Скопје на име Ана Косто (Спасовик) Јаневик — Скопје. (3132)

Лична карта рег. бр. 70147, серија бр. 0621777 издадена од СБР — Скопје на име Аврам Ефрем Караџов — Скопје. (3133)

Лична карта рег. бр. 21002, серија бр. 2828111 издадена од СБР — Смедерево на име Анка Младет Радановик — Скопје. (3134)

Лична карта рег. бр. 24273, серија бр. 0071591 издадена од СБР — Скопје на име Благо Тодор Јаневски — Скопје. (3135)

Лична карта рег. бр. 99866, серија бр. 0608021 издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓи Атанас Јанков — Скопје. (3136)

Лична карта рег. бр. 21023, серија бр. 0597244 издадена од СБР — Скопје на име Душан Пецо Ацевски — Скопје. (3137)

Лична карта рег. бр. 24393, серија бр. 0606511 издадена од СБР — Скопје на име Димо Дим Нешик — Скопје. (3138)

Лична карта рег. бр. 38558, серија бр. 3808 издадена од СБР — Белград на име Димитриј Илија Кондовски — Скопје. (3139)

Лична карта рег. бр. 25264, серија бр. 0024851 издадена од СБР — Скопје на име Драгица Иван (Посапец) Стојановска — Скопје. (3140)

Лична карта рег. бр. 3565, серија бр. 0559623 издадена од СБР — Витина на име Емин Черки Демири — Скопје. (3141)

Лична карта рег. бр. 12763, серија бр. 0588777 издадена од СБР — Скопје на име Емрула Невза Јонувовски — Скопје. (3142)

Лична карта рег. бр. 5772, серија бр. 061674 издадена од СБР — Скопје на име Зекир Рами Еминовски — Скопје. (3143)

Лична карта рег. бр. 73562, серија бр. 020432 издадена од СБР — Скопје на име Иван Миливо Станчевски — Скопје. (3144)

Лична карта рег. бр. 13449, серија бр. 0017322 издадена од СБР — Скопје на име Иван Нашас анчевски — Скопје. (3145)

Лична карта рег. бр. 48639, серија бр. 0609104 издадена од СБР — Скопје на име Иљаз Ајдија ајрам — Скопје. (3146)

Лична карта рег. бр. 21492, серија бр. 0597811 издадена од СБР — Скопје на име Крсто Илија Иликовски — Скопје. (3147)

Лична карта рег. бр. 5627, серија бр. 0303187 издадена од СБР — Штип на име Лазар Митко афировски — Скопје. (3148)

Лична карта рег. бр. 20956, серија бр. 0537077 издадена од СБР — Скопје на име Љупчо Благо Јаневски — Скопје. (3149)

Лична карта рег. бр. 34392, серија бр. 0621074 издадена од СБР — Скопје на име Љубомир П. Ѓиколовски — Скопје. (3150)

Лична карта рег. бр. 23541, серија бр. 0535661 издадена од СБР — Скопје на име Трајче Митре Ѓиковски — Скопје. (3151)

Лична карта рег. бр. 1432, серија бр. 0579349 издадена од СБР — Скопје на име Цветко Стојан Ѓевајковски — Скопје. (3152)

Лична карта рег. бр. 23990, серија бр. 0032650 издадена од СБР — Охрид на име Цвета Ристо Стојановска) Кубрановик — Скопје. (3153)

Лична карта рег. бр. 694, серија бр. 0577501 издадена од СБР — Скопје на име Часлав Драгољуб Ѓевајтовик — Скопје. (3154)

Лична карта рег. бр. 59481, серија бр. 0046993 издадена од СБР — Скопје на име Џемаил Ибик Али — Скопје. (3155)

Лична карта рег. бр. 2757, серија бр. 0398767 издадена од СБР — Св. Николе на име Коле Ристо Анакиев — Скопје. (3194)

Лична карта рег. бр. 5189, серија бр. 0637699 издадена од СБР — Куманово на име Симо Миле Димитриевски, с. Огут, Кумановско. (3372)

Лична карта рег. бр. 17806, серија бр. 0357948 издадена од СБР — Куманово на име Томислав Младеноски, ул. „Лењин“ бр. 12 — Куманово. (3373)

Лична карта рег. бр. 10315, серија бр. 0550795 издадена од СБР — Куманово на име Борис Миџајловски, с. Страцин — Кумановско. (3374)

Лична карта рег. бр. 1454, серија бр. 0211244 издадена од СБР — Охрид на име Анифе Шерс (Шакир) Шаин, ул. „Гоце Делчев“ бр. 82 — Охрид. (3375)

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. 0242681 издадена од СБР — Кичево на име Атем Јусуфов Алими, с. Лештица — Кичево. (3376)

Лична карта рег. бр. 253, серија бр. 0324838 издадена од СБР — Титов Велес на име Ѓоре Димов Јанчев, ул. „Т. Саздов“ бр. 22 — Титов Велес. (3377)

Лична карта рег. бр. 6681, серија бр. 0099391 издадена од СБР — Крива Паланка на име Атанас Петров Јосев, с. Мамутчево — Титоввелешко. (3378)

Лична карта рег. бр. 1203, серија бр. 0090495 издадена од СБР — Кавадарци на име Ристо Петров Ристов, с. Корешница — Кавадарци. (3379)

Лична карта рег. бр. 6196, серија бр. 0498548 издадена од СБР — Кавадарци на име Стефан Павлов Ѓорѓиев, с. Бунарче — Кавадарци. (3380)

Лична карта рег. бр. 3004, серија бр. 055715 издадена од СВР — Берово на име Никола Атанасов Костадински, ул. „Маршал Тито“ бр. 116 — Берово. (3382)

Лична карта рег. бр. 3806, серија бр. 0056517 издадена од СВР — Берово на име Глигор Јованов Чепленски, с. Владимирово — Берово. (3383)

Лична карта рег. бр. 19159, серија бр. 0092003 издадена од СВР — Битола на име Борис Трајков Петровски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 6 — Битола. (3384)

Лична карта рег. бр. 23332, серија бр. 0282892 издадена од СВР — Охрид на име Вера Вељаноска, ул. „М. Тито“ бр. 13 — Кичево. (3385)

Лична карта рег. бр. 8322, серија бр. 0669019 издадена од СВР — Тетово на име Мицаит Дењал Дењали, с. Боговиње — Тетовско. (3386)

Лична карта рег. бр. 45376, серија бр. 0268608 издадена од СВР — Тетово на име Шазивар Авзија Демири, с. Желино — Тетовско. (3387)

Лична карта рег. бр. 6325, серија бр. 0665348 издадена од СВР — Тетово на име Ѓорѓе Тодоров Јовановски, с. Долно Палчиште — Тетовско. (3388)

Лична карта рег. бр. 3932, серија бр. 0664365 издадена од СВР — Тетово на име Јован Цветко Јовановски, с. Радиовце — Тетовско. (3389)

Лична карта рег. бр. 191, серија бр. 0273601 на име Цеваир Мифтари Фејзули, с. Добојце — Тетовско. (3390)

Лична карта рег. бр. 13083, серија бр. 0674401 издадена од СВР — Тетово на име Јашар Ајдари Фетаи, с. Гургуница — Тетовско. (3391)

Лична карта рег. бр. 33015, серија бр. 4339419 издадена од СВР — Светозарево на име Радмила Смилковик Јовановик, ул. „Белградска“ бр. 10 — Тетово. (3392)

Лична карта рег. бр. 123, серија бр. 0317633 издадена од СВР — Пробиштип на име Звезда Спиро (Ристова) Ѓорѓиева, ул. „Јаким Спиров“ бр. — Пробиштип, Кочани. (3393)

Лична карта рег. бр. 8199, серија бр. 0404509 издадена од СВР — Св. Николе на име Тасе Марко Панов, с. Г. Варбарево — Кочани. (3394)

Лична карта рег. бр. 3933, серија бр. 0030356 издадена од СВР — Струмица на име Веца Ангел (Турновска) Трајковска, с. Ново Село — Штипско. (3395)

Лична карта рег. бр. 30388, серија бр. 0096003 издадена од СВР — Прилеп на име Мемед Шевкиов Таирски, с. Лажани — Прилеп. (3396)

Лична карта рег. бр. 15691, серија бр. 0197287 издадена од СВР — Прилеп на име Иса Џемов Незирски, с. Дебреште — Прилеп. (3397)

Лична карта рег. бр. 51663, серија бр. 0137139 издадена од СВР — Битола на име Благородна Илиева Веланова, ул. „Смилево“ бр. 9 — Битола. (3398)

Лична карта рег. бр. 15772, серија бр. 2873682 издадена од СВР — Чачак на име Миодраг Радишиќ, ул. „Вардарска“ бр. 3 — Куманово. (3399)

Лична карта рег. бр. 2333, серија бр. 0107343 издадена од СВР — Дебар на име Селим Аџи Папранику, ул. „Црни Дрим“ бр. 30 — Дебар. (3400)

Лична карта рег. бр. 1064, серија бр. 0105774 издадена од СВР — Дебар на име Саније Елмаз (Абдурамани) Имери, с. Коњари — Дебар. (3401)

Лична карта рег. бр. 20889, серија бр. 0735814 издадена од СВР — Кичево на име Киро Г. Попоски, с. Велмевци — Кичево. (3402)

Лична карта рег. бр. 30839, серија бр. 0237039 издадена од СВР — Охрид на име Владо Стојкоски, с. Цароец — Кичево. (3403)

Лична карта рег. бр. 9023, серија бр. 0753544 издадена од СВР — Кичево на име Мирче С. Филипоски, с. Велмевци — Кичево. (3404)

Лична карта рег. бр. 16154, серија бр. 0354572 издадена од СВР — Титов Велес на име Славко Јорданов Давчев, с. Дол. Каласлари — Титовзелешко. (3405)

Лична карта рег. бр. 8398, серија бр. 0332008 издадена од СВР — Титов Велес на име Рахилка Милан Калаузарова, ул. „Илинденска“ бр. 5 — Титов Велес. (3406)

Лична карта рег. бр. 2409, серија бр. 0067119 издадена од СВР — Гевгелија на име Антифилис А. Карагошев, с. Стојаково — Гевгелија. (3407)

Лична карта рег. бр. 1997, серија бр. 0497439 издадена од СВР — Кавадарци на име Трајко Спиров Панчев, Кавадарци. (3408)

Лична карта рег. бр. 2409/ш, серија бр. 0138115 издадена од СВР — Штип на име Бранко Андонов Магариштаров, ул. „Б. Стаменков“ бр. 18 — Делчево. (3409)

Лична карта рег. бр. 4746, серија бр. 0384356 издадена од СВР — Кочани на име Магда Арилан (Мицева) Зафирова, ул. „Цар Самуил“ бр. 1 — Кочани. (3410)

Лична карта рег. бр. 7461, серија бр. 0384071 издадена од СВР — Кочани на име Ѓорѓи Тодоров Анакиев, с. Облешчево — Штипско. (3411)

Лична карта рег. бр. 14641, серија бр. 0088626 издадена од СВР — Битола на име Борис Стамаговски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 11 — Битола. (3412)

Лична карта рег. бр. 9613, серија бр. 0190123 издадена од СВР — Битола на име Ѓоре Велев Митоски, с. Кривогаштани — Прилеп. (3413)

Лична карта рег. бр. 9227, серија бр. 0569684 издадена од СВР — Куманово на име Десанка Крсте (Арсова) Митевска, с. Винци — Кумановско. (3414)

Лична карта рег. бр. 143, серија бр. 0572653 на име Тодос Василев Трајковски, с. Гиновци — Кр. Паланка. (3415)

Лична карта рег. бр. 7882, серија бр. 0639392 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Добринка Џенкова (Димитрова) Тодорова, с. Гиневци — Кр. Паланка. (3416)

Лична карта рег. бр. 16665, серија бр. 0504621 издадена од СВР — Кавадарци на име Иван Ѓорѓиев Зазов, с. Дуброво — Кавадарци. (3417)

Лична карта рег. бр. 9149, серија бр. 0549655 издадена од СВР — Урошевац на име Малиќ Фазлије Дурмиши, с. Чашка — Титовзелешко. (3418)

Лична карта рег. бр. 3739, серија бр. 0664227 издадена од СВР — Тетово на име Цеваир Абдирамана Јусуфи, с. Желино — Тетовско. (3419)

Лична карта рег. бр. 1818, серија бр. 0398328 издадена од СВР — Гостивар на име Нурије Рашид Пампури, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 7 — Гостивар. (3420)

Лична карта рег. бр. 12775, серија бр. 0157176 издадена од СВР — Прилеп на име Богданка Кедоска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 9 — Прилеп. (3446)

Лична карта рег. бр. 1837, серија бр. 0073963 издадена од СВР — Битола на име Ратка Динова, ул. „Ријека“ бр. 8 — Битола. (3447)

Лична карта рег. бр. 20419, серија бр. 0265170 издадена од СВР — Битола на име Олга Сотирова Димитровска, ул. „Цар Самоил“ бр. 26 — Битола. (3448)

Лична карта рег. бр. 4908, серија бр. 0149347 издадена од СВР — Прилеп на име Владимир Чардоски, ул. „Добре Иваноски“ бр. 5 — Прилеп. (3449)

Лична карта рег. бр. 2112, серија бр. 0167622 издадена од СВР — Прилеп на име Трендафил Шуминоски, ул. „Тризла“ бр. 60 — Прилеп. (3450)

Лична карта рег. бр. 2210, серија бр. 0182720 издадена од СВР — Прилеп на име Душан Апостолов Танески, с. Кутлешево — Прилеп. (3451)

Лична карта рег. бр. 5290, серија бр. 0565691 издадена од СВР — Куманово на име Ганчо Славков Милановски, с. Малино — Кумановско. (3452)

Лична карта рег. бр. 9208, серија бр. 0792762 издадена од СВР — Тетово на име Осман Рјуп Рушити, ул. „Партизанска“ бр. 1 — Тетово. (3453)

Лична карта рег. бр. 20594, серија бр. 0048601 издадена од СВР — Скопје на име Нада Горги (Милкова) Динева, нова населба, Радосиш. (3454)

Лична карта рег. бр. 118, серија бр. 0310321 издадена од СВР — Штип на име Радмила Сандева Христова, с. Стануловци — Св. Николе. (3455)

Лична карта рег. бр. 5306, серија бр. 0546161 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Величкос Спасиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (3456)

Лична карта рег. бр. 7520, серија бр. 0533611 издадена од СВР — Куманово на име Бошко Д Филиповски, ул. „11 ноември“ бр. 58а — Кумановско. (3457)

Лична карта рег. бр. 7879, серија бр. 052796 издадена од СВР — Куманово на име Мамут Цемаил Мамутовски, ул. „Средорек“ бр. 55 — Куманово. (3458)

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 030249 издадена од СВР — Битола на име Јован Димитров Цолгановски, с. Граешница — Битолско. (3459)

Лична карта рег. бр. 5133, серија бр. 054559 издадена од СВР — Куманово на име Нијази Амди Амети, с. Липково — Кумановско. (3460)

Лична карта рег. бр. 14953, серија бр. 055485 издадена од СВР — Куманово на име Невзат Рамиза Нухија, с. Ваксинце — Кумановско. (3461)

Лична карта рег. бр. 26, серија бр. 0061756 издадена од СВР — Куманово на име Стоимен Илие Јосимовски, с. Конопница — Кр. Паланка. (3462)

Лична карта рег. бр. 6171, серија бр. 011088 издадена од СВР — Дебар на име Акиф Ејуп Селмановски, с. Коцац — Дебар. (3463)

Лична карта рег. бр. 21795, серија бр. 013382 издадена од СВР — Охрид на име Туше Цафе (Казиу) Цемени, с. Селокуки, Дебар. (3464)

Лична карта рег. бр. 7339, серија бр. 033094 издадена од СВР — Титов Велес на име Љупк Ангел Панова, ул. „Вера Циривири“ бр. 48 — Титов Велес. (3465)

Лична карта рег. бр. 5301, серија бр. 0664616 издадена од СВР — Тетово на име Лезам Реџеп Амети, с. Г. Палчиште — Тетовско. (3466)

Лична карта рег. бр. 5440, серија бр. 07763 издадена од СВР — Тетово на име Драгица Нестор Апостолоска, ул. „Бр. 57“ — Тетово. (3467)

Лична карта рег. бр. 8940, серија бр. 0167622 издадена од СВР — Тетово на име Љупк Митревски, с. Селце — Тетовско. (3468)

Лична карта рег. бр. 15959, серија бр. 055609 издадена од СВР — Кочани на име Петре Донев Јанев, ул. „Генерал Темпо“ бр. 113 — Св. Николе. (3469)

Лична карта рег. бр. 1125, серија бр. 0022035 издадена од СВР — Охрид на име Денко Наум Ѓлимовски, ул. „М. Тито“ бр. 8 — Радовиш. (3470)

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. 0125386 издадена од СВР — Битола на име Стојна Кузманова, ул. „М. Ацев“ бр. 29 — Битола. (3471)

Лична карта рег. бр. 0009294, издадена од СВР — Битола на име Милица Ристо Атанасовска, ул. „Г. Гоновиќ“ бр. 42 — Битола. (3472)

Лична карта рег. бр. 4880, серија бр. 0109590 издадена од СВР — Дебар на име Руждија Рушит Марке, с. Бомово — Дебар. (3473)

Лична карта рег. бр. 11722, серија бр. 0756261 издадена од СВР — Кичево на име Султана Меџидова Ликова Ибраим, с. Вачиште — Кичево. (3474)

Лична карта рег. бр. 9356, серија бр. 0753877 издадена од СВР — Кичево на име Рамазан Бафтиов Рамадани, с. Зајас — Кичево. (3475)

Лична карта рег. бр. 22141, серија бр. 0123027 издадена од СВР — Битола на име Трајан Петко Митревски, ул. „Вл. Нечов“ бр. 47 — Титов Велес. (3476)

Лична карта рег. бр. 6697, серија бр. 0347207 издадена од СВР — Титов Велес на име Боге Игнов Здравевски, с. Богомила — Титоввелешко. (3477)

Лична карта рег. бр. 8123, серија бр. 0704633 издадена од СВР — Гостивар на име Сава Столе Ефтооска, с. Лешница — Гостивар. (3478)

Лична карта рег. бр. 8179, серија бр. 0704689 издадена од СВР — Гостивар на име Кипро Србин Ефтооски, с. Лешница — Гостивар. (3479)

Лична карта рег. бр. 13523, серија бр. 3029633 издадена од СВР — Сурдулица на име Десимир Нестор Мариновски, с. Стањевци — Св. Николе. (3480)

Лична карта рег. бр. 5126, серија бр. 0402136 издадена од СВР — Св. Николе на име Трајан Томев Стојанов, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 7 — Св. Николе. (3481)

Лична карта рег. бр. 3032, серија бр. 0122917 издадена од СВР — Делчево на име Методи Александаров Арсов, Делчево. (3482)

Лична карта рег. бр. 3265, серија бр. 0379675 издадена од СВР — Кочани на име Доне Иванов Марков, с. Оризари — Кочани. (3483)

Лична карта рег. бр. 15137, серија бр. 0195406 на име Трајко Барликоски, ул. „Бончејца“ — Прилеп. (3484)

Лична карта рег. бр. 6393, серија бр. 0526921 издадена од СВР — Куманово на име Владо М. Стојановски, ул. „25 февруари“ бр. 1 — Куманово. (3485)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

на „Службен весник на НРМ“ ЗА 1961 ГОДИНА

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1961 година изнесува 1.500 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековната уплатница што е приложена кон бр. 37/60.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1960 година.

Претплатата за 1961 година може да се обнови до 31 декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот.

Бидејќи извесен број претплатници од 1960 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1960 година.

Лична карта рег. бр. 1371, серија бр. 0542368 издадена од СВР — Куманово на име Цане Т. Јовановски, с. Агино Село — Кумановско. (3486)

Лична карта рег. бр. 3457, серија бр. 0211741 издадена од СВР — Охрид на име Ибраим Абдул Осман, ул. „Сл. Планина“ бр. 10 — Охрид. (3487)

Лична карта рег. бр. 4595, серија бр. 0723491 издадена од СВР — Македонски Брод на име Ана-нија Николов Апостолски, с. Брезница — Кичево. (3488)

Лична карта рег. бр. 7109, серија бр. 0419641 издадена од СВР — Струмица на име Еленка Илс (Јованова) Тушева, с. Јаргулица — Радовиш. (3489)

Лична карта рег. бр. 35652, серија бр. 0107181 издадена од СВР — Битола на име Ристана Васил Стефанска, ул. „Илинден“ бр. 41 — Битола. (3490)

Лична карта рег. бр. 90, серија бр. 0244500 издадена од СВР — Охрид на име Алвије Тахсин Таксим, Кеј „М. Тито“ бр. 48 — Охрид. (3491)

Лична карта рег. бр. 20479, серија бр. 0736264 издадена од СВР — Кичево на име Усеин Алим Усеини, с. Зајас — Кичево. (3492)

Лична карта рег. бр. 42652, серија бр. 0797888 издадена од СВР — Тетово на име Шабан Шефити Неџиџи, с. Групчин — Тетовско. (3493)

СОДРЖИНА

	Страна
319. Одлука за потврдување Уредбата за именување и дополнување на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет — — — — —	687
320. Одлука за разрешување и избор на судии	687
321. Уредба за основање Републички завод за запослување на работниците — — — — —	688
322. Решение за разрешување шефот на Републичкото биро за посредување на трудот	688
323. Решение за именување директор на Републичкиот завод за запослување на работниците — — — — —	688
324. Правилник за изменување на Правилникот за оценувањето и напредувањето на учениците во гимназијата — — — — —	688
325. Решение за именување одбор за заеми при Југословенската инвестициона банка Централна за НРМ — — — — —	689
Исправка во содржината на „Службен весник на НРМ“ бр. 38 и 39/60 година —	689